

## АНКЕТЕН ЛИСТ

### 1. Образование на таткото:

- а. основно образование
- б. средно образование
- в. високо образование (факултет)

### 2. Образование на мајката:

- а. основно образование
- б. средно образование
- в. високо образование ( факултет )

### 3. Занимање на таткото :

- а. приватен бизнисмен
- б. работник
- в. менаџер (стручно лице со средно образование )
- г. пензионер
- д. повремено запослен

### 4. Број на браќа / сестри:

- а. нема
- б. еден / една
- в. два / две
- г. повеќе од два / две
- д.

### 5. Живеалиште

- а. сопствен стан
- б. потстанари
- в. заедничко домаќинство

### 6. Успех во училиштето

- а) одличен
- б) многу добар
- в) добар
- г) задоволителен
- д) слаб

## Втор дел

1. **Дали исхраната има влијание на здравјето на забите ?**
    - а. Да
    - б. Не
  2. **Дали имаш твоја четка за заби ?**
    - а. да
    - б. не
  3. **Дали истата жетка за заби ја користи и друг член од фамилијата ?**
    - а. да
    - б. не
  4. **После колку време од користењето добива нова четка за заби ?**
    - а. додека трае
    - б. една година
    - в. до 6 месеци
  5. **Од колку години започна да ги миеш забите ?**
    - а. 2-3 години
    - б. 4-5 години
    - в. 6-7 години
  6. **Кога во текот на денот е најважно да се мијат забите ?**
    - а. наутро
    - б. напладне
    - в. навечер
    - г. наутро и навечер.
  7. **Колку често ги миеш забите ?**
    - а. еднаш дневно
    - б. два пати дневно
    - в. повеќе пати дневно .
  8. **Со кои движења на четката ги миеш забите ?**
    - а. лево-десно, хоризонтално
    - б. вертикално, забите од горната вилица одозгора надолу а од долната вилица одоздола нагоре
    - в. со кружни движења
  9. **Дали забната паста што ја користиш содржи флуор ?**
    - а. да
    - б. не
  10. **Дали користиш некој вид профилакса со флуор ?**
    - а. да
    - б. не
    - в. ако користиш, што земаш ?
- 
11. **Дали досега си бил / била кај стоматолог ?**
    - а. да
    - б. не
  12. **Колку често одиш кај стоматолог ?**
    - а. Кога имам проблеми со забите и болка
    - б. редовна посета кај стоматолог